

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Број 3

Год. XX

24 март 2017 г.

примерокот е бесплатен

www.opstinavasilevo.gov.mk

opstina_vasilevo@yahoo.co.uk



Содржина:

52-та седница

Совет на општина Василево

1. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на Годишниот план за обуки на административните службеници од општина Василево за 2017 година.....03
2. **ЗАВРШНА СМЕТКА** на буџетот на општина Василево за 2016 година.....03
3. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на Годишниот извештај на општина Василево за 2016 година.....08
4. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на Завршната сметка ЈОУДГ “Прва Радост” за 2016 година..... 08
5. **ЗАКЛУЧОК** за давање согласност на Извештајот за работа и годишната сметка на ЈП “Турија” Василево.....09
6. **ЗАКЛУЧОК** за давање согласност на Одлуката за распоредување на добивката остварена по годишната сметка и финансискиот извештај за 2016 година на Управниот одбор на ЈП “Турија” Василево.....09
7. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на Завршната сметка на ООУ “Гоце Делчев” Василево за 2016 година.....10
8. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на Завршната сметка на ООУ “Атанас Нивичански” Нова Маала за 2016 година.....11
9. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на полугодишниот извештај за работа на ООУ “Гоце Делчев” Василево за учебната 2016/2017 година.....11

10. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на полугодишниот извештај за работа на ООУ “Атанас Нивичански” за учебната 2016/2017 година.....12
11. **РЕШЕНИЕ** за разрешување и именување на член на Управниот одбор на ЛПКД “Турија” Василево.....12
12. **ПРОГРАМА** за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2017 година.....13
13. **ОДЛУКА** за отпис и расходување на основни средства и ситен инвентар сопственост на општина Василево.....14
14. **ОДЛУКА** за одобрување на финансиски средства.....15
15. **ОДЛУКА** за доделување на награда на наставник Горица Русева поради постигнати посебни резултати во наставно-образовниот процес.....15
16. **ОДЛУКА** за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура или сообраќајната инфраструктура воопшто нема да се предвиди и вклопување на бесправниот објект – индивидуална станбена куќа на К.П. бр.2275 во КО Пиперево.....16
17. **ОДЛУКА** за именување на в.д директор на ЈОУДГ “Прва Радост” Василево.....17
18. **ОДЛУКА** за одобрување на финансиска помош на Македонска Православна Црква – Одбор на храмот Св. Ѓорѓи Пиперево.....18
19. **ОДЛУКА** за продолжување на важноста на Програмата бр. 03-1494/1 од 18.07.2013 г.....18
20. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на Процената на загрозеност од ризици и опасности за настанување на кризна состојба на подрачјето на општина Василево.....19
21. **ОДЛУКА** за одобрување на помош во градежни материјали на црквниот одбор на Радичево.....20

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Годишен извештај на општина Василево за 2016 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 20.03.2017 година

Бр.09–694/2
20.03.2017г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 5/02) и член 21 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 20.03.2016 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Годишниот План за обуки на административните службеници од општина Василево за 2017 година

Се усвојува Годишниот План за обуки на административните службеници од општина Василево за 2017 година.

Составен дел на овој заклучок е Годишниот План за обуки на административните службеници од општина Василево за 2017 година.

Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во “Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-694/1
20.03.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Завршната сметка на Буџетот на општина Василево за 2016 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 20.03.2017 година

Бр.09–695/2
20.03.2017г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.”број 5/02) и член 33, точка 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.61/04, 96/04, 67/07 , 156/09,47/11 и 192/15), како и според член 22 став 1 точка 4 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на Општина Василево“ бр.10/2006 година), Советот на Општина Василево на 52 седница одржана на 20.03.2017 година, донесе

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Вкупниот износ на планираните и остварените приходи и расходи во 2016 година изнесуваат:

	Планирани	Реализирани
Вкупни приходи	195.784.000	109.862.115
- даночни приходи	19.945.000	13.006.143
- неданочни приходи	5.675.000	4.197.230
- капитални приходи	32.666.974	6.992.124
- приходи од дотации	60.353.000	58.773.004
- трансфери	64.078.026	26.646.117
- донации	13.066.000	247.497
Вкупни расходи	192,384,000	107.131.071
- утврдени намени	192,384,000	110.487.317
- резерви	0	0
Дефицит	3.400.000	-2.731.044
Финансирање		2.731.044
Прилив		625.202
- продажба на хартии од вредност		
- приливи од домашен заем		0
- приливи од странски заем		
- депозити		625.202
Одлив (отплата на главнина)	3.400.000	3.356.246

Член 2

Салдото на сите сметки на Буџетот на Општина Василево на 31.12.2016 година изнесува 2.039.337а по буџети изнесува

Салдо на 31-12-2016	2.039.337 денари
Салдо основен буџет	337.672 денари
Салдо буџет дотации	6.758 денари
Салдо буџет самофинансирачки активности	1.694.907денари
Салдо буџет донации	0 денари

Салдото на основниот буџет во износ од 337.672 денари се пренесува како прилив на основниот буџет на општина Василево за 2017 година.

Салдото на буџетот на дотации во износ од 6.758 денари се пренесува како прилив на буџетот на дотации на општина Василево за 2017 година.

Салдото на буџетот на самофинансирачки активности во износ од 1.694.907денари се пренесува како приход на буџетот на самофинансирачки активности на општина Василево за 2017 година

Член 3

Планираните и остварените приходи по извори и видови, односно планираните и извршените расходи по основни намени се искажани во билансите на приходи и расходи:

Член 4

Во посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Василево за 2016 година се искажани планираните и извршените расходи по потпрограми, сметки и основни намени.

Член 5

Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Василево за 2016 година ќе се објави во “Службен гласник на општина Василево “.

Бр.01-695/1
20.03.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.

ЕДИНИЦА НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА- с.Василево		Основен буџет		Дотации		Самофинансирани активности		Донации		Кредит
БУЏЕТ НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План
ВИШОК НА ПРИХОДИ			0		0		888.407		0	
7 ВКУПНИ ПРИХОДИ		119.120.000	49.238.022	60.353.000	59.105.277	3.245.000	2.784.425	13.066.000	248.000	0
71	Даночни приходи	19.945.000	13.006.143	0	0	0	0	0	0	0
	711 Данок од доход, добивка и капитални добивки	395.000	381.993	0	0			0	0	
	712 Придонеси од плати за социјални фондови	0	0	0	0			0	0	
	713 Данoci на имот	7.500.000	3.994.743	0	0			0	0	
	714 Домашни данoci на стоки и услуги			0	0			0	0	
	715 Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)			0	0			0	0	
	716 Други данoci			0	0			0	0	
	717 Данoci на специфични услуги	11.350.000	8.302.564	0	0			0	0	
	718 Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	700.000	326.843	0	0			0	0	
	719 Данок на финансиски трансакции			0	0			0	0	
72	Неданочни приходи	2.430.000	1.412.805	0	0	3.245.000	2.784.425	0	0	0
	721 Претприемачки приход и приход од имот			0	0			0	0	
	722 Такси и надоместоци	1.000.000	654.302	0	0		12.000	0	0	
	723 Административни такси и надоместоци	300.000	106.500	0	0	2.195.000	2.747.747	0	0	
	724 Други Владини услуги	20.000	16.500	0	0			0	0	
	725 Други неданочни приходи	1.110.000	635.503	0	0	1.050.000	24.678	0	0	
73	Капитални приходи	32.666.974	6.992.124	0	0	0	0	0	0	0
	731 Продажба на капитални средства			0	0			0	0	
	732 Продажба на стоки			0	0			0	0	
	733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	32.666.974	6.992.124	0	0			0	0	
	734 Капитални трансфери од невладини извори	0	0	0	0			0	0	
74	Трансфери и донации	64.078.026	27.826.950	60.353.000	59.105.277	0	0	13.066.000	248.000	0
	741 Трансфери од други нивоа на власт	64.078.026	27.826.950	60.353.000	59.105.277		0		503	
	742 Донации од странство						0	260.000	247.497	
	743 Капитални донации	0	0	0	0			12.806.000	0	
75	Домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	751 Краткорочни позарџници во земјата	0	0	0	0			0	0	
	752 Благатинчки записи	0	0	0	0			0	0	
	753 Долгорочни обврзници	0	0	0	0			0	0	
	754 Домашно задолжување	0	0	0	0			0	0	
76	Задолжување во странство	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	761 Меѓународни развојни агенции	0	0	0	0			0	0	
	762 Странски влади	0	0	0	0			0	0	
	769 Други задолжувања во странство	0	0	0	0			0	0	
77	Продажба на хартии од вредност	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	771 Продажба на хартии од вредност	0	0	0	0			0	0	
78	Приходи од отплата на земи	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	781 Приходи од наплатени дадени заеми									

ЕДИНИЦА НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА-ВАСИЛЕВО		Основен буџет		Дотации		Самофинансирачки активности		Дотации		Кредити		Вкупно	
БУѢЕТ НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
4 ВКУПНИ РАСХОДИ		119.120.000	49.238.022	60.353.000	59.105.277	3.245.000	1.896.018	13.066.000	248.000	0	0	195.784.000	110.487.317
40 Плати намени и надоместоци		13.535.000	11.168.425	51.433.970	51.297.773	0	0	0	0	0	0	64.968.970	62.466.198
401 Основни плати и надоместоци		8.730.000	6.896.010	37.540.762	37.433.015	0	0	0	0	0	0	46.270.762	44.334.025
402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите		2.805.000	2.421.787	13.893.208	13.859.758	0	0	0	0	0	0	16.698.208	16.281.545
404 Останати придонеси од плата		2.000.000	1.850.628	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.850.628
41 Резерви и дефинирани расходи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411 Финансирање на нови програми и потпрограми		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412 Постојана резерва (непревизилни расходи)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413 Тековни резерви (разновидни расходи)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Стоки и услуги		23.040.000	16.986.049	8.869.030	7.757.524	2.345.000	1.896.018	260.000	248.000	0	0	34.514.030	26.887.591
420 Патни и дневни расходи		400.000	54.466	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	440.000	54.466
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		8.130.000	7.183.953	2.276.956	2.097.402	260.000	24.767	16.000	15.400	0	0	10.682.956	9.321.522
423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки		2.525.000	1.760.196	1.316.960	1.296.789	961.000	953.844	61.000	49.890	0	0	4.863.960	4.060.719
424 Поправки и тековно одржување		8.240.000	6.004.415	713.000	707.851	70.000	29.622	0	0	0	0	9.023.000	6.741.888
425 Договорни услуги		1.670.000	690.217	4.352.114	3.459.026	840.000	790.930	183.000	182.710	0	0	7.045.114	5.122.883
426 Други тековни расходи		1.975.000	1.292.802	210.000	196.456	174.000	96.855	0	0	0	0	2.359.000	1.586.113
427 Привремени вработувања		100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
43 Тековни трансфери до војботетските фондови		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431 Трансфери до фондот за ПИОМ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432 Трансфери до Агенцијата за вработување		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433 Трансфери до Фондот за здравство		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Тековни трансфери до единиците на локалната самоуправа		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441 Потации од ПДВ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
442 Наменски дотации		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
443 Блок дотации		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
444 Потации за делегирани по одделни надлежности		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Каматни плаќања		50.000	28.063	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	28.063
451 Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори		50.000	28.063	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	28.063
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
453 Каматни плаќања кон други нивоа на власт		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Субвенции и трансфери		4.695.000	2.678.414	0	0	0	0	0	0	0	0	4.695.000	2.678.414
461 Субвенции за јавни претпријатија		5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
462 Субвенции за приватни претпријатија		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
463 Трансфери до невладини организации		3.290.000	1.756.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.290.000	1.756.000
464 Разни трансфери		1.400.000	922.414	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	922.414
47 Социјални бенефиции		200.000	168.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	168.000
471 Социјални надоместоци		200.000	168.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	168.000
472 Плаќања на бенефиции од Пензиски фонд		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
473 Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474 Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Капитални расходи		74.200.000	14.852.825	50.000	49.980	900.000	0	12.806.000	0	0	0	87.956.000	14.982.805
480 Купување на опрема и машини		300.000	35.400	50.000	49.980	0	0	0	0	0	0	350.000	85.380
481 Градежни објекти		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482 Други градежни објекти		72.600.000	13.651.481	0	0	0	0	12.806.000	0	0	0	85.406.000	13.651.481
483 Купување мебел		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
484 Стратешки стоки и други резерви		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
485 Вложувања и нефинансиски средства		1.000.000	879.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	879.000

484	Стратешки стоки и други резерви							0	0			0	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	1'000'000	879'000					0	0			1'000'000	879'000
486	Купување на возила	300'000	286'944	0	0	900'000		0	0			1'200'000	286'944
487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	0	0	0	0			0	0			0	0
488	Капитални дотации до ЕЛС	0	0	0	0			0	0			0	0
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	0	0	0	0			0	0			0	0
49	Отплата на главнина	3'400'000	3'356'246	0	0	0	0	0	0	0	0	3'400'000	3'356'246
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори											0	0
492	Отплата на главнина до домашни институции											0	0
493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	3'400'000	3'356'246									3'400'000	3'356'246

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Годишен извештај на општина Василево за 2016 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 20.03.2017 година

Бр.09–696/2
20.03.2017г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 5/02), член 34 став 2 алинеја 4 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр. 61/04, 96/04 и 67/07) и член 21 точка 29 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна одржана седница на 20.03.2017 година ја донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Годишниот извештај на општина Василево за 2016 година

1. Се усвојува Годишниот извештај на општина Василево за 2016 година.

2. Составен дел на овој заклучок е Годишниот извештај на општина Василево за 2016 година.

3. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во “Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.01-696/1
20.03.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Завршната сметка ЈОУДГ“Прва Радост“ Василево за 2016 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 20.03.2017 година

Бр.09–697/2
20.03.2017г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 5/02), и член 22 точка 29 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Завршната сметка
 ЈОУДГ“Прва Радост“ Василево за 2016
 година

1. Се усвојува Завршната сметка бр. 03-107/1 од 28.02.2017 година на ЈОУДГ“Прва Радост“ Василево за 2016 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во “Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-697/1 Совет на општина Василево
 20.03.2017г. Претседател,
 Василево Драги Митев с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работа и годишната сметка на ЈП “Турија” Василево, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 20.03.2017 година

Бр.09–698/2 Општина Василево
 20.03.2017г. Градоначалник
 Василево Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 5/02), член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Р.М.“ бр 38/96) и член 21 точка 29 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница донесе,

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Извештајот за
 работа и годишната сметка на ЈП “Турија”
 Василево

- 1.Советот на општина Василево дава согласност на Извештајот за работа и годишната сметка на ЈП Турија Василево за 2014 бр. 03-111/3 од 02.03.2017 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во “Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-698/1 Совет на општина Василево
 20.03.2017г. Претседател,
 Василево Драги Митев с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за распоредување на добивката остварена по годишната сметка и финансискиот извештај за

2016 година на Управниот одбор на ЈП “Турија” Василево, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 20.03.2017 година

Бр.09–699/2
20.03.2017г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 5/02), член 11 точка 8 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Р.М.“ бр 38/96) и член 21 точка 29 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница донесе,

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Одлуката за распоредување на добивката остварена по годишната сметка и финансискиот извештај за 2016 година на Управниот одбор на ЈП “Турија” Василево

1. Советот на општина Василево дава согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД „Турија“ Василево за распоредување на добивката остварена по годишната сметка и финансискиот извештај за 2016 година бр. 02-112/1 од 28.02.2017 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во “Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-699/1
20.03.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Завршната сметка на ОУ “Гоце Делчев” Василево за 2016 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 20.03.2017 година

Бр.09–700/2
20.03.2017г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 5/02), член 126 точка 1 алинеја 6 од Законот за основно образование (сл.весник на РМ бр.103/08,33/10,116/10,18/11,51/11,6/12,100/12) и член 22 точка 29 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Завршната сметка на ОУ “Гоце Делчев” Василево за 2016 година

1. Се усвојува Завршната сметка за 2016 година на ООУ “Гоце Делчев” Василево.

2. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во “Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-700/1
20.032017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Завршната сметка на ООУ “Атанас Нивичански” Нова Маала за 2016 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 20.03.2017 година

Бр.09–701/2
20.03.2017г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 5/02), член 126 точка 1 алинеја б од Законот за основно образование (сл.весник на РМ бр.103/08,33/10,116/10,18/11,51/11,6/12,100/12) и член 22 точка 29 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Завршната сметка на ООУ “Атанас Нивичански” Нова Маала за 2016 година

1. Се усвојува Завршната сметка на ООУ “Атанас Нивичански” Нова Маала за 2016 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во “Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-701/1
20.03.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Полугодишниот извештај за работата на ООУ, „Гоце Делчев“ Василево за учебната 2016/2017 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 20.03.2017 година.

Бр.09–702/2
20.03.2017г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 5/02), и член 21 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 20.03.2017 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на полугодишниот извештај за работа на ООУ, „Гоце Делчев“ Василево за учебната 2016/17 година

1. Се усвојува полугодишниот извештај за работа на ООУ, „Гоце Делчев“ Василево за учебната 2016/17 година.

2. Составен дел на овој Заклучок е и полугодишниот извештај за работа на ООУ, „Гоце Делчев“ Василево за учебната 2016/17 година

3.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето а ќе се објави во "Службени гласник на Општина Василево".

Бр.08-702/1 Совет на општина Василево
20.03.2017г. Претседател,
Василево Драги Митев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Полугодишниот извештај за работата на ООУ „Атанас Нивичански“ Нова Маалаза учебната 2016/2017 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 30.03.2017 година.

Бр.09–703/2 Општина Василево
20.03.2017г. Градоначалник
Василево Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр 5/02), и член 21 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 19.03.2014 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на полугодишниот извештај за работа на ООУ „Атанас Нивичански“ за учебната 2013/14 година

1.Се усвојува полугодишниот извештај за работа на ООУ „Атанас Нивичански“ за учебната 2013/14 година.

2.Составен дел на овој Заклучок е и полугодишниот извештај за работа на ООУ „Атанас Нивичански“ за учебната 2013/14 година

3.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето а ќе се објави во "Службени гласник на Општина Василево".

Бр.08-703/1 Совет на општина Василево
20.03.2017г. Претседател,
Василево Драги Митев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Решението за разрешување и именување на членов на Управниот одбор на ЈПКД „Турија“ Василево, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 20.03.2017 година

Бр.09–704/2 Општина Василево
20.03.2017г. Градоначалник
Василево Ванчо Стојанов с.р.

РЕШЕНИЕ

Врз основа на член 50 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 17 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на РМ“ бр.38/96), член 38 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) , Градоначалникот му предлага на Советот на својата наредна седница да го донесе следното

ПРЕДЛОГ - РЕШЕНИЕ

за разрешување и именување на член на
Управниот одбор на ЈПКД,, Турија “
Василево

Член 1

Се разрешува членот на
Управниот одбор на ЈПКД,, Турија “
Василево :

- Наце Коцев - член;

Член 2

За член во Управниот одбор на
ЈПКД,, Турија “ Василево се именува:

- Ванчо Андонов - член;

Член 3

Оваа Решение влегува во сила од
денот на донесувањето, а ќе се објави во
"Службен гласник на општина Василево"

Бр.08-704/1 Совет на општина Василево
20.03.2017г. Претседател,
Василево Драги Митев с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39
став 1 од Статутот на општина Василево
("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и
09/10) го донесувам следното

Се прогласува Програмата за измена
и дополнување на Програмата за изработка на
урбанистички планови во општина Василево
за 2017 година, што Советот на општина
Василево го донесе на седницата одржана
на ден 20.03.2017 година.

Бр.09–705/2
20.03.2017г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 20 став 2 од
Законот за просторно и урбанистичко
планирање („Сл. Весник на РМ“
бр.199/2014, бр.44/2015), член 36 став 1
точка 6 од Законот за локална самоуправа
("Службен весник на РМ" бр.5/02) и член
21 од Статутот на општина Василево
(Службен гласник на општина Василево
бр. бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на
општина Василево на 20.03.2017 година ја
донесе следната :

ПРОГРАМА

за измена и дополнување на Програмата
за изработка на урбанистички планови
во општина Василево за 2017 година

Член 1

Во точка 2 . Планирани активности се
додаваат една нова потточка 1.18 и гласи :

1.18 Изработка на измена и дополна на
Урбанистички план вон населено место
(УПВНМ) за стопански комплекс за
производно, дистрибутивно-откупен центар
за откуп, примарна и финална обработка на
земјоделски производи на дел од КП бр.386
м.в. " Гладно поле " КО Градошорци
, општина Василево.

Член 2

Во точка 3 Финансирање по бројката
1.17 се додава нова бројка 1.18 и гласи :

Средствата за активностите предвидени во точка 1.1; 1.2: 1.3; 1.4; 1.5 ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево. Средствата за активностите предвидени во точка 1.6 1.7: 1.8 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 ,1.15,1.16, 1.17 и 1.18 немаат финансиски импликации на Буџетот на општина Василево за 2017 година и истите ќе се обезбедат од физички лица.

Член 3

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Василево.

Бр.08-705/1 Совет на општина Василево
20.03.2017г. Претседател,
Василево Драги Митев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОБ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за отпис и расходување на основни средства и ситен инвентар сопственост на Општина Василево, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 20.03.2017 година.

Бр.09-706/2 Општина Василево
20.03.2017г. Градоначалник
Василево Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 34 од Правилникот за сметководство за буџетите и буџетските корисници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/03) и член 21

од Статутот на општина Василево („Службен гласник на општина Василево” бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница ја донесе следната

ОДЛУКА

за отпис и расходување на основни средства и ситен инвентар сопственост на Општина Василево

Член 1

Со оваа Одлука се врши отпис на основните средства и ситен инвентар сопственост на Општина Василево.

Член 2

Отписот и расходувањето на основните средства и ситен инвентар се врши на предлог на Комисијата за вршење на попис на основните средства и ситен инвентар за 2017 година, поради нивна дотраеност или неупотребливост.

Член 3

Бројот и видот на отпишаните и расходуваните основни средства и ситен инвентар се утврдува по спецификација, која е составен дел на оваа Одлука

Член 4

Отпишувањето и расходувањето на основните средства и ситниот инвентар ќе го врши Комисијата за вршење на отпис на основните средства и ситен инвентар сопственост на општина Василево.

Член 5

Комисијата за вршење на отпис на основните средства и ситен инвентар сопственост на општина Василево ќе врши увид во фактичката состојба на основните средства и ситниот инвентар кои се предлагаат за отпишување и расходување. Комисијата ќе утврди како да се постапи понатаму со отпишаните и расходуваните основни средства и ситен инвентар (дали истите да се отуѓат по пат на продажба, се употребат за друга намена за потребите на Општината или се уништат и исфлат на отпад).

За својата работа Комисијата е должна да состави Записник и истиот да го достави до Градоначалникот на општина Василево.

Член 6

Донесување на ова Одлука ќе значи:

-право на евидентирање на паричната вредност која би се стекнала со евентуална продажба на некои основни средства и ситен инвентар и на основните средства и ситен инвентар што општината ќе ги употребува за друга намена за свои потреби во Буџетот на општина Василево и

- право на отпишување на утврдената вредност на основните средства кои ќе се уништат и фрлат во отпад од Буџетот на општина Василево.

Правото на евиденција и отпишување на паричната вредност ќе ја спроведе Одделението за финансиски прашања на општина Василево.

Член 7

Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Василево“

Бр.08-706/1 Совет на општина Василево
20.03.2017г. Претседател,
Василево Драги Митев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за одобрување на финансиски средства, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 20.03.2017 година.

Бр.09-707/2 Општина Василево
20.03.2017г. Градоначалник
Василево Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02) и член 21 од Статутот на општина Василево (Службен весник на ОВ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница ја донесе следната:

ОДЛУКА

за одобрување на финансиски средства

член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево одобрува финансиски средства во износ од 20.600,00 денари за покривање на трошоците за погребот на покојниот Стојан Митев од с.Василево.

член 2

Средствата ќе се исплатат на сметката на правното лице Марија Пласт од Струмица која ги обезбеди сите потребни услуги и средства по доставена фактура до општина Василево. Жиро сметка 380577402600138 депонент Прокредит Банка со ЕДБ 4027010513332 .

член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-707/1 Совет на општина Василево
20.03.2017г. Претседател,
Василево Драги Митев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за доделување на награда на наставник Горица Русева поради постигнати посебни резултати во наставно - образовниот процес, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 20.03.2017 година.

Бр.09-708/2
20.03.2017г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Советот на општина Василево врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен гласник на ОВ” бр.5/02) и член 21 од Статутот на општина Василево - (“Службен гласник на ОВ” бр.04/03,08/06 и 09/10) и Барањето на ООУ „ Гоце Делчев „ Василево бр.08-518/1 од 22.06.2017 година на својата редовна седница ја донесе следната,

ОДЛУКА

за доделување на награда на наставник Горица Русева поради постигнати посебни резултати во наставно - образовниот процес

Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево утврдува доделување на награда на наставник поради постигнати посебни резултати во наставно - образовниот процес.

Член 2

Како награда ќе бидат доделени 10.000,00 денари директно на сметката на наставникот Горица Русева која доби и признание од страна на Сојуз на просветни работници на Република Македонија за Просветен работник на годината за 2015/2016 година..

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Василево.

Бр.08-708/1
20.03.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура или сообраќајната инфраструктура воопшто нема да се предвиди и вклопување на бесправниот објект-индивидуална станбена кука на к.п.бр.2275 во КО Пиперево, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 20.03.2017 година.

Бр.09-709/2
20.03.2017г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 4 став 1 од законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.весник на РМ“бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13; 44/14; 115/14; 199/14; 124/15 и 129/15) и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во

урбанистичко-планската документација („Сл.весник на РМ“бр.56/11) и член 21 од Статутот на општина Василево, Советот на општина Василево ја донесе следната:

О Д Л У К А

За утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура или сообраќајната инфраструктура воопшто нема да се предвиди и вклопување на бесправниот објект-индивидуална станбена куќа на к.п.бр.2275 во КО Пиперево

Член 1

Се утврдува потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура или сообраќајната инфраструктура воопшто нема да се предвиди и вклопување на бесправниот објект-индивидуална станбена куќа на к.п.бр.2275 во КО Пиперево со право на користење на барателот на легализацијата на бесправниот објект лицето Александар Трајков од с.Пиперево.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-709/1 Совет на општина Василево
20.03.2017г. Претседател,
Василево Драги Митев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за именување на В.Д. директор на ЈОУДГ „Прва радост“- с.Василево, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 20.03.2017 година.

Бр.09-710/2
20.03.2017г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 26 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија „ бр. 23/13,12/14 и 44/14) и член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен гласник на ОВ,,, бр.5/02)и член 21 од Статутот на општина Василево - („Службен гласник на ОВ,,, бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница ја донесе следната ,

О Д Л У К А

за именување на В Д директор на ЈОУДГ „Прва радост“- с.Василево

Член 1

Со оваа Одлука се именува вд директор на ЈОУДГ „Прва радост“- с.Василево.

Член 2

За вд директор на ЈОУДГ „Прва радост“- с.Василево се именува Даниела Трајковска од с.Василево за период од 6 (шест) месеци.

Член 3

Именувањето на вршител на должност се прави поради неизвршениот избор на директор по објавениот оглас од страна на општина Василево бр.02-437/4 од 29.08.2016 година.

Член 4

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Василево"

Бр.08-710/1 Совет на општина Василево
20.03.2017г. Претседател,
Василево Драги Митев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за одобрување на финансиски средства на Македонска Православна Црква – Одбор на храмот св.Ѓорги с.Пиперево, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 20.03.2017 година.

Бр.09-711/2 Општина Василево
20.03.2017г. Градоначалник
Василево Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на Општина Василево" бр.04/03 и бр.08/06), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 20.03.2017 година ја донесе следната,

ОДЛУКА

за одобрување на финансиска помош на Македонска Православна Црква – Одбор на храмот св.Ѓорги с.Пиперево

член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево одобрува финансиска помош во износ од 10.000 денари на Македонска Православна Црква – Одбор на храмот св.Ѓорги с.Пиперево.

член 2

Помошта утврдена во член 1 се одобруваат на Македонска Православна Црква – Одбор на храмот св.Ѓорги с.Пиперево заради доизградба на црквата св.Ѓорги.

член 3

Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево за 2017 година

член 5

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-711/1 Совет на општина Василево
20.03.2017г. Претседател,
Василево Драги Митев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за продолжување на важноста на Програмата бр.03-1494/1 од 18.07.2013 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 20.03.2017 година.

Бр.09-712/2 Општина Василево
20.03.2017г. Градоначалник
Василево Ванчо Стојанов с.р.

* * *

Советот на општина Василево врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен гласник на ОВ“, бр.5/02) и член 21 став 1 од Статутот на општина Василево - („Службен гласник на ОВ“, бр.04/03,08/06 и 09/10), на својата редовна седница ја донесе следната,

ОДЛУКА

за продолжување на важноста на Програмата бр.03-1494/1 од 18.07.2013 година

Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево го утврдува продолжувањето на важност и за 2017 година Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението на територијата на општина Василево изготвена од ЈЗУ „Центар за јавно здравје“ Струмица бр.03-1494/1 од 18.07.2013 година донесени од страна на Советот на општина Василево врз основа на Стручното Мислење за спроведување на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација за 2017 година изготвено од ЈЗУ „Центар за јавно здравје“ Струмица бр.03-681/1 од 15.03.2017 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево.

Бр.08-712/1
20.03.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Процената на загрозеност од ризици и опасности за настанување на кризна состојба на подрачјето на Општина Василево, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 20.03.2017 година.

Бр.09-713/2
20.03.2017г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 5/02), и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 20.03.2017 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Процената на загрозеност од ризици и опасности за настанување на кризна состојба на подрачјето на Општина Василево

1. Се усвојува Процената на загрозеност од ризици и опасности за настанување на кризна состојба на подрачјето на Општина Василево.

2.Составен дел на овој Заклучок е и Процената на загрозеност од ризици и опасности за настанување на кризна состојба на подрачјето на Општина Василево.

3.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето а ќе се објави во “Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-713/1 Совет на општина Василево
20.03.2017г. Претседател,
Василево Драги Митев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за одобрување на помош во градежни материјали на Црковниот одбор на с.Радичево, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 20.03.2017 година.

Бр.09–714/2 Општина Василево
20.03.2017г. Градоначалник
Василево Ванчо Стојанов с.р.

општина Василево на својата редовна седница одржана на 20.03.2017 година ја донесе следната,

ОДЛУКА

за одобрување на помош во градежни материјали на Црковниот одбор на с.Радичево

член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево одобрува помош во градежни материјали во износ од 10.000 денари на Црковниот одбор на с. Радичево .

член 2

Помошта утврдена во член 1 се одобруваат на Црковниот одбор на с. Радичево заради доизградба црквата св.Илија во црковниот двор во с. Радичево.

член 3

Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево за 2017 година

член 5

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-714/1 Совет на општина Василево
20.03.2017г. Претседател,
Василево Драги Митев с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на Општина Василево “ бр.04/03 и бр.08/06), Советот на